

Управниот одбор на РФМ врз основа на Член 34 од Статутот на РФМ на седницата одржана на 17.08.2013 година во Струга го донесе следниов:

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК НА РАКОМЕТНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој правилник го дефинира поимот на дисциплински престапи, условите за дисциплинска одговорност, условите за пропишување и примена на дисциплински санкции, системот на санкции, на дисциплинскиот орган, дисциплина и извршувањето на одлуката.

Поим на дисциплински престап

Член 2

Дисциплински престап е противправно дело спротивно на овие прописи и други општи акти на РФМ во кои овие дејствија се означени како дисциплински престап. Нема дисциплинска повреда ако е исклучена незаконитост или грешка иако постојат сите клучни елементи на дисциплински престап. Секој дисциплински престап и санкција изречен од страна на Дисциплинската комисија на РФМ на ракометар/ка, службено лице (судии, делегати-контролори) и официјални лица на ракометен клуб, согласно ЕХФ и ИХФ регулативата важи во меѓународни рамки и обратно.

ЗАКОНИТОСТА НА ПРОПИШУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ И ДИСЦИПЛИНСКИ САНКЦИИ

Член 3

Никој не може да биде казнет за несоодветно однесување, ниту спрема него може да се применуваат дисциплински санкции ако дејствието на извршување било пред да се донесе овој правилник или било кој друг општ акт, во кој е дефинирано одделно однесување како дисциплински престап.

ДЕФИНИРАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕСТАПИ

Член 4

Дисциплинските престапи можат да бидат пропишани со овој Правилник, како и во други акти на РФМ.

ВИДОВИ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ САНКЦИИ

Член 5

Дисциплински санкции се:

- Опомена
- Укор,
- Парична казна,
- Забрана на настапување,
- Одземање на бодови,
- Враќање во пониско ниво на конкуренција,
- Исклучување од ракометната федерација.

Суспензија е посебна и привремена мерка која може да се изрече на поединци, ако постои разумно сомневање дека сториле дисциплински престап и против кои е поведена дисциплинска

постапка за сериозни прекршувања за кои може да се изрече дисциплинска санкција забрана за настап.

ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ САНКЦИИ

Член 6

Целта на дисциплинските санкции е сите Членови на РФМ да ги почитуваат општите акти и да ги одврати од извршувањето на дисциплински прекршувања.

ДИСЦИПЛИНСКИ САНКЦИИ И ГРАНИЦИ НА НИВНО ИЗРЕКУВАЊЕ

1. Опомена

Член 7

Опомена може да се изрече за извршени дисциплински престапи, ако тие се од помало значење и ако не настапила штетна последица, а извршени се под такви околности кои ги чинат особено лесни.

2. Укор

Член 8

Укор може да се изрече за сторени дисциплински престапи, ако тие се од мало значење и ако настапила штетна последица која не е од поголеми размери, а на страната на сторителот постојат олеснителни околности.

3. Парична казна

Член 9

Парична казна може да се изрече за сторени дисциплински престапи, доколку тие се од посериозно значење или ако настапила штетна последица од поголеми размери. За дисциплински престап сторен поради материјален интерес, може да се изрече парична казна и како споредна казна.

Член 10

Парична казна може да се изрече во износ

1. до 51000,00 за физичко лице.
2. до 150.000,00 за правното лице .

Рок на уплата на парична казна

Член 11

Со решение за дисциплински престап се определува рок на плаќање на паричната казна, кој не може да биде пократок од 8 (осум) дена ниту подолг од 3 (три) месеци од денот на правосилноста на одлуката со која е определена паричната казна.

Во оправдани случаи, надлежниот орган кој ја донел одлуката за дисциплинскиот престап, може да дозволи паричната казна да се плати на рати во период не подолг од шест месеци. Замена на парична казна

Член 12

Доколку казненото лице не ја плати паричната казна во рокот, паричната казна ќе се замени со друга дисциплинска санкција и тоа забрана за натпреварување , или одземање на бодови, и тоа:

1. во однос на физичко лице за секои 3.000,00 денари парична казна ќе се изрече забрана за настап на еден натпревар

2. во однос на клубови за секои почетни 30.000,00 денари парична казна ќе се изрече одземање по еден бод.

Ако казненото лице по донесување на одлуката за замена на паричната казна, ја плати паричната казна, замената на дисциплинската санкција нема да се изврши.

Принудна наплата на парична казна

Член 13

На физичко лице кое е вработено во некоја ракометна организација парична казна неможе да биде заменета со друга дисциплинска санкција.

Доколку лицето од став 1 од овој член не ја плати паричната казна во предвидениот рок, наплатата се извршува по присилен пат, со забрана на исплата на определен дел од приходот односно плата која ја остварува во ракометната организација.

4. Забрана за настапување

Член 14

Забрана за настапување може да се изрече за сторени престапи во врска со натпревари кои се од поголемо значење или во врска со кои настапиле потешки последици, а може да се изрече како:

1. забрана за настап на одреден период или одреден број натпревари,
2. забрана на вршење функција за одреден период или на одреден број натпревари,
3. забрана за одигрување натпревари на одреден терен и
4. забрана за одигрување натпревари во присуство на публика

Забрана за настапување на одредено време или на одреден број на натпревари

Член 15

1. Забрана за настапување на одредено време може да се изрече на играчи или службени лица во временски период кој неможе да биде пократок од 15 дена ниту подолг од 2 години;
2. Забрана за настап на број на натпревари може да се изрече најмногу до 10 првенствени и куп натпревари.

Забрана за вршење на функција на одредено време или на број на натпревари

Член 16

Забрана за вршење функција може да му се изрече на судија, делегат, контролор и друго лице кои вршат одредена функција во РФМ во временски период кој неможе да биде пократок од 15 дена ниту подолг од 2 години, додека забрана за вршење функција на број на натпревари може да се изрече најмногу до 10 првенствени и куп натпревари или парична казна.

Забрана за одигрување натпревар на одреден терен

Член 17

Забрана за одигрување натпревар на одреден терен може да се изрече за најмногу 5 првенствени или куп натпревари.

Пропозициите на натпреварување ја одредуваат оддалеченост на која може да се игра натпреварот во случај на изрекување на дисциплинскиот престап.

Забрана за одигрување натпревар со присуство на публика

Член 18

Забрана за одигрување натпревар со присуство на публика може да се изрече најмногу до 3 првенствени или куп натпревари.

5. Одземање на бодови

Член 19

Одземање на бодови може да се изрече на клуб за сторени престапи во врска со натпреварувањето, ако тие се од големо значење или ако настапиле потешки последици по регуларноста на натпреварувањето или ако тоа е предвидено со друг акт на РФМ.

Одземање на бодови може да се изрече во максимален износ до 6 бода. На клубот на кој му е изречена дисциплинската санкција од став 1 од овој член му се одземаат бодовите кои ги освоил до изрекување на оваа дисциплинска санкција, а ако до тогаш не освоил бодови бодовите ќе се одземат од оние кои клубот ќе ги освои до крајот на натпреварувачката сезона во која му е изречена оваа дисциплинска санкција.

Доколку клубот во натпреварувачката сезона во која му е изречена дисциплинска санкција од став 1 на овој Член не освои доволен број бодови истата да може да се изврши, преостанатите бодови ќе му се одземат од освоените бодови во наредната натпреварувачка сезона, без оглед на степенот на натпреварување во кој клубот се наоѓа.

Овој член се однесува општо за сите клубови кои се натпреваруваат во сите категории. Не станува збор за поединци.

6. Враќање во пониско ниво на конкуренција

Член 20

Враќање во пониско ниво на конкуренција може да се изрече на ракометната организација за најтешки дисциплински престапи од кои настапиле најтешки последици.

Доколку се изрече оваа дисциплинска санкција во текот на натпреварувачката сезона, ракометната организација ќе престане да се натпреварува во тоа ниво на конкуренција, а натпреварувањата може да ги продолжи следната сезона во пониското ниво на конкуренција во кое е вратена.

7. Исклучување од Ракометната федерација

Член 21

Исклучување од Ракометна федерација може да се изрече само за најтешки престапи и ако настанале особено тешки последици па така останувањето на сторителот во Ракометната федерација штети на угледот на ракометната федерација и ракометниот спорт.

8. Суспензија

Член 22

За време на суспензија, поединецот на кого му е изречена оваа привремена мерка, не може да настапува на натпревари и не може да врши останати функции во ракометниот спорт.

Член 23

Суспензијата може да изрече само првостепеното дисциплинското тело кое управува со натпреварувањата .

Член 24

Суспензија може да се изрече:

1. Ако тоа е оправдано поради начинот на кој е извршен престапот, или некои други тешки околности во врска со престапот,
2. Ако постојат посебни околности кои укажуваат дека лицето ќе го повтори престапот или ќе го доврши обидот,

3. Ако тоа е оправдано заради заштита на регуларноста на натпреварувањето.

Член 25

Суспензија може да му се изрече во траење од најмалку осум дена па до денот на донесување на конечната одлука, но не може да го надмине периодот од еден месец.

Ако суспензија се изрече за период помал од еден месец истата може да продолжи, но вкупното траење не може да биде подолго од еден месец.

Суспензија ќе биде укината:

1 Ако во рок од еден месец од денот на суспензијата е изготвена конечната одлука на органот кој ја водел постапката

2 По протек на времето за кое е изречена, и при тоа не е продолжена,

3 Ако органот кој ја водел постапката го одбил предлогот за поведување на дисциплинска постапка,

4 Ако дисциплинска постапка се запре,

5 Ако првостепениот орган со решението за дисциплинска санкција изрекол забрана на настап, која по должина не го надминува времето кое поминало под суспензија, и

6. Ако првостепениот орган изрекол парична казна за сторениот дисциплински престап.

Суспензија може да биде укината доколку органот кој ја води постапката оцени дека:

1. Повеќе не постојат причини за истата,

2. Суспензијата веќе не е потребна.

Член 26

Суспензијата се изрекува, продолжува и укинува од страна на првостепениот орган во согласност со одредбите од овој Правилник.

Одлуката за изрекување, продолжување и укинување на суспензијата мора да ги содржи основот врз која суспензија е изречена, продолжена, или укината како и наведување на времето за кое е определена или продолжена, или основот врз која е укината.

Одлуката за изрекување, продолжување или укинување на суспензијата се објавува во официјалното гласило и на ВЕБ СТРАНИЦА на РФМ, и веднаш се доставува на лицето на кое се однесува.

Одлуката за изрекување, продолжување или укинување на суспензија се применува веднаш по објавувањето на официјалното гласило на органот што ја донел одлуката.

Член 27

Против одлуката за изрекување или продолжување на суспензијата може да се изјави жалба до Комисијата за жалби (Второстепен орган) при РФМ во рок од три (3) дена .

Жалбата против одлуката за изрекување или продолжување на суспензијата не го одлага извршувањето на истата.

Надлежен за одлучување по жалбата против одлуката со која е изречена суспензија или истата е продолжена е Претседателот на второстепената комисијата на РФМ, и одлуката е потребно да се донесе најдоцна во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на жалбата.

Против второстепената одлука за изрекување или продолжување на суспензијата не се дозволени вонредни правни лекови.

При поднесување на жалбата поднесувачот е должен да уплати 10.000,00 денари, во спротивно истата нема да биде разгледувана.

Против одлуката за укинување на суспензијата не е дозволена жалба.

Член 28

Кога ќе се изрече дисциплинска санкција забрана за настап или парична казна се засметува и периодот за кој е изречена или продолжена суспензијата.

При засметувањето на дисциплинските казни се изедначува еден ден натпревар, еден ден не настапување или 3.000,00 денари парична казна.

ВРЕМЕНСКО ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 29

Во постапката се применува прописите кои важеле во времето на сторување дисциплински престап.

Доколку во текот на постапката еднаш или повеќе пати се извршат промени во правилникот ќе се применуваат одредбите кои се поблаги за сторителот.

ПРОСТОРНО ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 30

Одредбите на овој Правилник се применува за сите на членови на РФМ, на играчите, тренерите, судиите, делегатите, контролорите и другите ракометни и здравствени професионалци во сите нивоа на натпреварување.

За дисциплинските престапи сторни од страна на лицата наведени во ст.1 од овој член ќе важат одредбите од овој Правилник, без оглед на тоа каде е направен престапот – на територијата на РМ или во странство.

ЗАБРАНА ЗА ДВОЈНО КАЗНУВАЊЕ

Член 31

Никој не може да биде казнет два или повеќе пати за ист дисциплински престап.

Нема да се поведе дисциплинска постапка за лице против кое се води кривична постапка за кривично дело кое ги опфаќа елементите на дисциплинскиот престап.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ ПРЕСТАПИ

1. Начин на сторување на дисциплински престап

Член 32

Престапот може да биде извршен со сторување или со несторување.

Престапот е направен со несторување кога сторителот не презел дејствија кои морал да ги преземе, а таквото преземање е предвидено како дисциплински престап.

2. Време на извршување на дисциплинскиот престап

Член 33

Престапот е сторен во време кога сторителот презел дејствија на извршување или кога бил должен да преземе определено дејствие а такво презел, без разлика кога ќе настапи последицата.

3. Место на извршување на дисциплинскиот престап

Член 34

Дисциплинскиот престап е сторен во местото каде што сторителот го презел дејствието на извршување или каде бил должен да преземе определено дејствие а такво презел, како и во местото каде што се настапила последицата.

4. Нужна одбрана

Член 35

Дисциплински престап не претставува она дејствие кое е направено во самоодбрана. Нужна одбрана е онаа одбрана која е потребна сторителот од себе или од друг друг да одбие непосреден и противправен напад.

Доколку сторителот ги пречекорил границите на самоодбрана, ќе се казни поблаго, а ако тоа пречекорување е сторено под особено олеснителни околности нема да одговара за дисциплински престап

5. Крајна нужда

Член 36

Дисциплински престап не претставува она дејствие кое е направено во крајна нужда.

Крајна нужда постои ако дисциплинскиот престап е сторен како резултат на тоа сторителот од себе или од друг да отстрани непредизвикана опасност која неможе на друг начин да се отстрани, и притоа опасноста од дејствувањето да не е поголема од опасноста која се заканувала.

Член 37

Не претставува дисциплински престап ако дејствието кое е пропишано како дисциплински престап е сторен под дејство на сила или закана од друго лице.

6. Обид

Член 38

Нема да се казни сторителот на дисциплинскиот престап кој останал во обид, освен во случаите определени со овој Правилник или друг акт.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

1. Субјекти и услови на дисциплинска одговорност

Член 39

Физичкото лице (играч, тренер, судија, делегат, контролор, мерач на време, записничар, медицински персонал и др.) правно лице, одговорно лице во правното лице (клубот, одговорно лице во клубовите, професионални здруженија и заедници менаџери) може да бидат одговорни за дисциплински престап само кога тоа со овој правилник и други општи акти на Ракометната Федерација е предвидено.

Физичките лица одговараат за дисциплински престап ако во време на извршување биле пресметливи и престапот го направиле со умисла или небрежност.

Под условите од став 2 од овој член за дисциплински престап одговара и одговорното лице од став 1 од овој член.

Правното лице одговара за неговите преземени дејствија или со пропуштање на должен надзор од страна на управниот орган или одговорното лице или дејствија на друго лице кое за време на извршување на дисциплинскиот престап било овластено да го застапува правното лице.

2. Пресметливост

Член 40

Не е пресметлив сторителот на дисциплински престап кој во време на извршување на дисциплинскиот престап неможел да го свати значењето на своето сторување или пропуштање, или неможел да управува со своите постапки поради трајна или привремена душевна болест, привремени душевни пореметувања или заостанат душевен развој.

Фактот дека престапот е сторен под дејство на алкохол, други психотропни супстанции или други забранети средства не ја исклучува одговорноста на сторителот.

3. Вина

Член 41

Виновен е сторителот кој во време кога е сторен дисциплинскиот престап постапувал со умисла или небрежност.

За постоење на вина доволна е и постоење на небрежност кај сторителот ако со овој правилник или со друг општ акт на РФМ не е пропишано дека ќе се казни само ако дисциплинскиот престап е сторен со умисла.

4. Небрежност

Член 42

Престапот е сторен од небрежност кога сторителот бил свесен дека како резултат на неговото сторување или несторување може да настапи штетната последица, но лекомислено сметал дека ќе може да ја спречи или дека истата нема да настапи, или кога не бил свесен за можноста од настапување на штетната последица, иако според околностите и своите лични својства бил должен и можел да биде свесен за таа можност.

5. Умисла

Член 43

Престапот е сторен со умисла кога сторителот бил свесен за своето дело и го сакал неговото настапување или кога бил свесен дека поради неговото сторување или несторување може да настапи штетната последица, но се согласил со нејзиното настапување.

6. Стварна заблуда

Член 44

Не е одговорен за дисциплински престап сторителот кој во време на извршување на престапот бил во стварна заблуда. Стварна заблуда постои кога сторителот во време на извршување на дисциплинскиот престап погрешно сметал дека постојат околности според кои, доколку тие навистина постоеле, тоа дејствие би било дозволено.

7. Правна заблуда

Член 45

Непознавањето на прописите со кои е предвиден дисциплинскиот престап не ја исклучува одговорноста, но сторителот на дисциплинскиот престап кој од оправдани причини не знаел за забранетоста на неговото дејствие може да се казни поблаго.

8. Соизвршителство

Член 46

Ако повеќе лица со учество во дејствие на извршување на дисциплинскиот престап или на друг начин допринесат за извршување на дисциплинскиот престап, секое од нив ќе се казни со казната пропишана за тој дисциплински престап.

9. Поттикнување

Член 47

Тој што со умисла ќе поттикне друг да стори дисциплински престап ќе се казни како да го сторил самиот.

10. Помагање

Член 48

Тој кој друг со умисла ќе му помогне да изврши дисциплински престап ќе се казни како да го сторил самиот.

11. Граници на дисциплинска одговорност на поттикнувачот и помагачот

Член 49

Поттикнувачот и помагачот се одговорни во границите на својата умисла.

Со оглед на природата на дисциплинскиот престап, како и начинот и околностите под кои поттикнувањето или помагањето е извршено и степенот на вина кај поттикнувачот и помагачот, поттикнувачот и помагачот може да се казнат поблаго или постапката против нив да се запре.

12. Одговорност на одговорното лице во правниот субјект

Член 50

Одговорно лице, во смисла на овој правилник, се смета лице на кое во правниот субјект му се доверени одредени работи кои се однесуваат на работење, управување, како и лице кое во РФМ, работните тела на РФМ, стручните здруженија и заедници во рамките на РФМ врши одредени должности.

Не е одговорно за дисциплински престап одговорно лице кое постапувало по наредба од друго одговорно лице или управен орган и ако ги превземало сите десјтвија кои се засноваат на општиот акт или други прописи или акти кои било должно да ги превземе за да се спречи извршување на дисциплинскиот престап.

Одговорноста на одговорното лице не престанува кога ќе му престане работниот или друг договорен однос во правното лице, ниту пак ако настанала неможност за казнување на правното лице поради негово згаснување.

Постои посебна одговорност на одговорното лице кое во текот на работењето дознало деловна тајна и истата ја изнело на неповикани лица и тоа како во текот на работењето така и во периодот во кој било должно да ги чува податоците како деловна тајна по престанок на работењето, а најдолго три години од претстанокот на работењето.

13 ОДМЕРУВАЊЕ И ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНСКИ САНКЦИИ

1. Општи правила

Член 51

Дисциплински санкции за дисциплински престап се одмеруваат во рамките на пропишаните граници за тој дисциплински престап и при тоа се земаат во вид сите околности коиј влијаат на видот и висината на дисциплинската санкција, а особено: тежината на престапот и последицата која настапила, околностите под кои престапот е сторен, степенот на вина кај сторителот, субјективните околности кај сторителот и однесувањето на сторителот по извршување на престапот.

Неможе да се земе во вид како отежнувачка околност порано изречена дисциплинска санкција, ако од денот на правосилноста на решението за претходниот дисциплински престап поминале повеќе од две години.

При одмерување на висина на парична казна ќе се земат во предвид и имотната состојба кај сторителот.

2. Ублажување

Член 52

Ако при одлучување за видот и тежината на дисциплинска санкција се утврди дека со престапот не се предизвикани потешки последици, а постојат олеснителни околности кои укажуваат дека и со поблага дисциплинска санкција може да се постигне целта на казнувањето, пропишаната дисциплинска санкција може да се ублажи и да се изрече друг поблаг вид на дисциплинска санкција или да се изрече дисциплинска санкција во пократок рок или во помал износ од минимално пропишаниот.

3. Стек на дисциплински престапи

Член 53

Ако сторителот со едно дејствие или повеќе дејствија стори повеќе дисциплински престапи по кои не е донесена одлука за дисциплински престап, а постапката се води пред ист орган, претходно ќе се утврди дисциплинска санкција за секој од тие дисциплински престапи, па за сите тие дисциплински престапи ќе се изрече единствена дисциплинска санкција.

14

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ

1. Дисциплинска одговорност на малолетник

Член 54

Кон малолетен сторител на дисциплински престап се применуваат одредбите на овој правилник.

2. Исклучување на одговорност на малолетник

Член 54

Сpreма малолетник кој во време на извршување на престапот не наполнил 14 години не може да се води дисциплински постапка.

3. Дисциплински санкции према малолетник

Член 55

На малолетник кој во време на извршување на престапот наполнил 14 години, а не наполнил 16 години (помлад малолетник) може да му се изрече воспитна мерка- Укор.

Укор ќе се изрече на малолетник спрема кој не е потребно да се превземат трајни воспитни мерки, а особено кога престапот го сторил лекомислено или непромислено.

Малолетник кој во време на извршување на престапот наполнил 16 години, а не наполнил 18 години (постар малолетник) може да му се изрече воспитна мерка- Укор или дисциплинска санкција.

ЗАСТАРЕНОСТ

1. Застареност на поведување на дисциплинска постапка

Член 56

Дисциплинска постапка не може да се поведе ако измине една година од денот кога е сторен престапот.

Застарување на поведување на дисциплинската постапка не тече за време за кое постапката неможе да се поведе врз основа на овој правилник, друг правен акт на РФМ или врз основа на закон.

Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на престапот.

По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече. Застареност за гонење на дисциплински престап настанува во секој случај кога ќе изминат две години од кога е сторен престапот.

2. Застареност за извршување на дисциплинска санкција

Член 57

Изречената дисциплинска санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на одлуката за престапот помине една година.

Застарување се прекинува со секое процесно дејствие на надлежниот орган што се презема заради извршување на дисциплинската санкција.

По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

Застареност на дисциплинска санкција настанува во секој случај кога ќе изминат две години од денот на правосилноста на одлуката со која е изречена дисциплинската санкција.

ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 58

Со овој правилник се уредени правилата со кои се гарантира никој невин да не биде санкциониран, а на одговорниот сторител на дисциплински престап да му се изрече дисциплинска санкција под услови пропишани со овој правилник и врз основа на спроведената постапка.

ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКАТА ПОСТАПКА

Член 59

Органи надлежни за водење на дисциплинската постапка се Првостепената дисциплинска комисија и Комисијата за жалби на РФМ.

1. Првостепена дисциплинска комисија

Член 60

Првостепената дисциплинска комисија е надлежна за спроведување на дисциплинската постапка и донесување на првостепена одлука.

Првостепената дисциплинска комисија е составена од Претседател и двајца членови кои ги избира Управниот одбор на РФМ за време од две години со право на повторен избор.

Претседателот на првостепената дисциплинска комисија раководи со работата на комисијата.

Одлуките на првостепената дисциплинска комисија се донесуваат со мнозинство на гласови.

2. Комисија за жалби

Член 61

Комисијата за жалби е надлежна за донесување на одлуки по жалбите против одлуките на првостепената дисциплинска комисија.

Комисијата за жалби е составена од Претседател и четири членови кои ги избира Управниот одбор на РФМ за време од две години со право на повторен избор.

Претседателот раководи со работата на Комисијата. Комисијата работи на нејавна седница и одлуките ги донесува со мнозинство на гласови.

ОТПОЧНУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Член 62

Дисциплинска постапка се поведува врз основа на пријава која може да ја поднесе секој поединец или организација на Членови на РФМ.

Дисциплинска постапка може да се поведе и по службена должност кога надлежниот дисциплински орган на било кој начин дознае дека е сторен дисциплински престап.

Рок за поднесување пријава е 15 дена од денот за дознавање за сторен престап.

1. Пријава за сторен дисциплински престап

Член 63

Пријавата за започнување на дисциплинска постапка се поднесува лично и во писмена форма и содржи:

- назив на првостепениот орган пред кој се поднесува
- назив односно името на подносителот и неговата адреса
- основни податоци за пријавениот – лично име, место и датум на раѓање, занимање, место и адреса на живеење и државјанство, односно назив и седиште на пријавеното правно лице или ракометна организација, а за одговорното лице во правното лице или ракометната организација и функцијата која ја врши во нив.
- опис на работата од која произлегува правното битие на дисциплинскиот престап, време и место на сторување на дисциплинскиот престап и други околности потребни дисциплинскиот престап да се прецизира.
- пропис за престапот кој треба да се примени.
- предлог за докази за кој треба да се изведат, со означување на личното име и адреса на сведоци, списи кои треба да се прочитаат и предмети кои ќе служат како доказ.
- потпис, а доколку подносител е правно лице или ракометна организација и печат на подносителот на барањето.

Член 64

Пријава за започнување на дисциплинска постапка се поднесува во онолку примероци колку што има пријавени и еден примерок за првостепениот орган, до кој се поднесува пријавата.

Ако пријавата не ги содржи сите податоци или не е доставена во доволен број примероци, ќе се побара од подносителот во одреден рок да изврши дополнување, односно да ги достави преостанатите примероци.

Во случај подносителот да не ги отстрани недостатоците во одреден рок, ќе се смета дека се откажал од пријавата и таквата пријава ќе се отфрли.

Член 65

Надлежниот орган кој ја води дисциплинската постапка е должен вистинито и потполно да ги утврда причините кои се од важност за донесување законити одлуки и претпазливо да ги разгледа и утврда како доказите кои го товарат пријавеното лице така и оние кои му одат во корист.

2. Слободна оценка на доказите

Член 66

Дисциплинскиот орган ги оценува доказите по свое сопствено уверување.

Кои околности ќе се земат како докажани, одлучува првостепената дисциплинска комисија врз основа на совесна и внимателна оценка на секој доказ посебно и сите докази заедно и врз

основа на резултатот од целокупната постапка, како и Комисијата за жалби при одлучувањето во жалбената постапка.

3. Право на одбрана на пријавениот за дисциплински престап.

Член 67

Пријавен може да биде физичко и правно лице.

Пријавениот има право да поднесува докази, става предлози и употребува правни средства предвидени со овој правилник.

Пријавениот има право да се брани сам или со помош на бранител

4. Право на жалба.

Член 68

Против одлуката донесена во прв степен може да се поднесе жалба.

Одлуката донесена во втор степен е правосилна и извршна.

5. Забрана за преиначување на потешко

Член 69

Ако жалбата е изјавена само во корист на пријавениот, одлуката за дисциплинскиот престап неможе да се измени на негова штета, ниту пак во повторена постапка може да се донесе одлука која е понеповолна за пријавениот.

Во вршењето на својата функција дисциплинските органи се независни и одлуките ги носат самостојно врз основа на овој правилник и другите општи акти на РФМ, а за својата работа му одговараат на органот кој ги избрал.

6. Права на пријавеното лице

Член 70

Пријавениот има право да поднесува докази, става предлози и употребува правни средства предвидени со овој правилник.

Пријавениот има право да се брани сам или со помош на бранител.

За пријавениот кој не е деловно способен обврските и постапките ги презема неговиот законски застапник.

За бранител може да се ангажира адвокат, а истиот може да го заменува вработен во адвокатската канцеларија.

Бранителот е овластен во корист на пријавениот да ги презема сите дејствија кои може да се преземе пријавеното лице.

Бранителот е должен да достави полномошно пред дисциплинскиот орган пред кој се води дисциплинската постапка. Правата и обврските на бранителот престануваат кога пријавениот ќе му го откаже полномошното.

За пријавеното правно лице или организација во дисциплинската постапка учествува и истата ја застапува нејзин овластен претставник и истиот е овластен да ги презема сите дејствија.

Претставник на пријавеното правно лице или организација е лице кое е овластено да го претставува тоа правно лице или организација врз основа на закон, акт на надлежен државен орган, или статут, односно друг општ акт на таа организација.

Претставникот на пријавеното правно лице или организација, како и бранителот, мора да имаат писмено овластување издадено од овластеното лице или надлежниот орган во правното лице или организацијата.

7. Оштетен

Член 71

Оштетен во смисла на овој правилник е РФМ, правно лице или ракометна организација како и лице на кое му е повредено некакво лично или имотно право или е загрозено со дисциплинскиот престап.

Оштетениот има право сам или преку свој законски застапник или полномошник:

1. да поднесе дисциплинска пријава за покренување дисциплинска постапка,
2. да поднесува докази, става предлози и
3. да изјавува жалба на решението кое е донесено како резултат на неговата пријава за започнување на дисциплинска постапка.

ПОДНЕСОЦИ И ЗАПИСНИЦИ.

Член 72

Пријавата за започнување дисциплинска постапка, предлозите во текот на постапката, правните лекови и други изјави и соопштенија се поднесуваат писмено или се изјавуваат усмено на записник.

1. Записник

Член 73

За секое дејствие преземено во текот на дисциплинската постапка се води записник истовремено кога дејствието се презема, а истиот ќе се заврши со завршување на преземеното процесно дејствие.

Во записникот се внесува називот на првостепениот орган, местото каде се води постапката, ден и час кога постапката е започната и завршена, имињата на присутните лица и својството во кое присуствуваат, како и именување на престапот во предметот за кој се води постапката.

Записникот треба да содржи битни податоци за текот и содржина на преземената постапка. Во записникот во облик на раскажување се забележува само битната содржина на дадените искази и изјави.

Во записникот се внесува и изјава на пријавениот дали има предлог за изведување на други докази.

Испитаното, односно сослушаното лице, бранителот и оштетениот ако се присутни имаат право да го прочитаат записникот или да бараат да им се прочита.

Записникот го потпишува испитаното, односно сослушаното лице. Ако записникот се состои од повеќе страници, испитаното, односно сослушаното лице, ја потпишува секоја страница.

Ако испитаното, односно сослушаното лице одбие да го потпише записникот тоа ќе се забележи во записникот со наведување на причината за одбивањето.

Ако има приговори во поглед на содржината на записникот, во записникот се наведуваат и тие приговори.

2. Рокови

Член 74

Роковите предвидени со овој правилник не може да се продолжат, освен кога тоа со овој правилник изречно е предвидено.

Кога изјавата е поврзана со рок, се смета дека е предадена во рок ако пред истекот на рокот за предавање оној кој е овластен, истата ја примил.

Кога изјавата е пратена преку пошта со препорачана пратка или телеграфски, денот кога е предадена во пошта се смета дека е денот кога е предадена на оној на кој е пратена.

Ако поднесокот кој е врзан за рок, поради незнаење или очигледно погрешен барател или упатениот ненадлежен орган пред истекот на рокот а стигне кај надлежниот орган по истекот на рокот, се смета дека е поднесен во рок.

Член. 75

Роковите се сметаат во часови, денови, месеци и години.

Роковите кои се сметаат во часови и денови отпочнуваат да се сметаат од првиот нареден час односно ден кога лицето на кое е упатен го примил писмениот отпарвок . Во еден ден се сметаат 24 часа, а месецот се смета по календарско мерење.

Роковите одредени во месеци односно години завршуваат со протекот на оној ден од последниот месец односно година кој по својот број одговараат на денот кога рокот започнал.

Ако тој ден го нема во последниот месец, рокот завршува последниот ден од тој месец.

Ако последниот ден од рокот е на државен празник, сабота, недела или ден кога надлежните дисциплински органи не работат, рокот истекува првиот нареден работен ден.

ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКА

Член 76

Трошоци на постапка се издатоци кои ќе настанат во дисциплинската постапка или поради неа и издатоци што ќе настанат во врска со обезбедувањето на потребни докази, како и за чување на одземените предмети пред поведување на постапката.

Трошоците на постапката паѓаат на товар на лицето кое е огласено одговорно за дисциплински престап.

Во одлуката или решението за дисциплинска одговорност се одлучува кој ќе ги сноси трошоците на постапката, во кој износ и во кој рок е должен да ја плати.

ПОСТАПКА ПРЕД ПРВОСТЕПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

1. Претходно испитување на пријавата од страна на првостепената дисциплинска комисија

Член 77

Кога првостепената дисциплинска комисија ќе ја прими пријавата и материјалите за започнување на дисциплинска постапка, ќе испита дали постојат услови за започнување на постапката и ќе одлучи за водењето на постапката.

Кога првостепената дисциплинска комисија ќе утврди дека не постојат услови за започнување на дисциплинска постапка носи одлука.

Член 78

Не постојат услови за започнување на дисциплинска постапка, кога:

- дејствието опишано во пријавата не е дисциплински престап
- првостепениот орган не е стварно надлежен за водење на постапката
- постојат услови кои ја исклучуваат одговорноста за дисциплински престап
- настапила застареност за започнување на постапката
- пријавата е поднесена од неовластен орган, односно неовластено лице
- постојат други околности поради кои оваа постапка не може да се започне.

2. Започнување на дисциплинската постапка

Член 79

Ако првостепениот орган не ја отфрли пријавата за започнување на дисциплинската постапка, или ако дисциплинската постапка започне по службена должност, ќе се донесе одлука за започнување на дисциплинската постапка.

Против одлуката од ст.1 од овој член не е дозволена посебна жалба.

3. Известување на пријавениот

Член 80

Првостепениот орган е должен по донесување на одлуката за започнување на дисциплинската постапка, таа одлука и пријавата за започнување дисциплинската постапка, без одлагање да му ја достави на пријавениот заради подготвување на одбрана.

4. Повикување на пријавениот

Член 81

Пред првостепениот орган се повикува лицето против кое се води постапката и сведоците. Постапката ќе се спроведе и кога лицето против кое се води постапката не се одзвало на уредно доставената покана.

5. Испитување на пријавениот

Член 82

Лицето против кое се води постапката одбраната ја дава устно, а по исклучок истата може да ја даде и по писмен пат.

6. Сослушување на сведоци

Член 83

Сведок е лице кое може да даде информации за нешто што видел или слушнал.

Сведокот се сослушува усно.

Пред сослушување сведокот се опоменува дека давањето лажен исказ преставува кривично дело.

7. Материјални докази

Член 84

Материјален доказ преставува секој доказ преку кој во пишана или електронска форма може да се утврди определен факт.

8. Донесување на првостепена одлука

Член 85

По испитувањето на пријавениот или прибавувањето на неговата писмена одбрана и по изведувањето на другите докази, односно по завршување на расправата пред првостепениот орган, првостепената дисциплинска комисија ќе донесе одлука за дисциплинскиот престап.

Одлуката за дисциплинскиот престап се заснова на изведени докази и причини и записник од натпреварот кои се утврдени во постапката.

Одлуката за дисциплинскиот престап се однесува само на лицето кое е пријавено и само за престапот кој е предмет на пријавата или поднесениот записник од страна на делегатот - контролор.

Првостепената дисциплинска комисија не е врзана за правната квалификација наведена во пријава за дисциплинскиот престап.

9. Прекин на дисциплинската постапка

Член 86

Дисциплинска постапка се прекинува кога ќе се утврди:

1. дека е во прашање дејствие кое не е пропишано како дисциплински престап

2. дека постојат околности кои ја исклучуваат одговорноста за дисциплински престапи.
3. дека постапката е водена без пријава, а не е спроведена по службена должност,
4. дека првостепениот орган не е надлежен за водење на постапката,
5. дека пријавениот за исто дејствие е веќе правосилно казнет во дисциплинска постапка, или таа постапка правосилно е прекината но не поради ненадлежност,
6. дека настапила застереност за водење на постапката,
7. дека не е докажано дека пријавениот сторил дисциплински престап кои му се става на товар
8. дека пријавениот во текот на постапката починал, односно кога правното лице или ракоментата организација престанала да постои.
10. Содржина на Одлуката со кое се изрекува дисциплинска санкција, изготвување и доставување

Член 87

Одлуката за дисциплински престап писмено ќе се изготви и објави во официјалниот билтен на интернет страната на РФМ .

Ако постапката се води поради повеќе дисциплински престапи, во одлуката ќе се наведе за кој дисциплински престап постапката запира, а за кој пријавениот се огласува одговорен за дисциплински престап.

Член 88

Одлуката за дисциплински престап содржи: вовед, изрека, образложение и поука за право на жалба како и број, датум на донесување.

Воведот на одлуката содржи: назив на првостепениот орган кој го донел решението за дисциплинскиот престап, име на членовите на органот, неговото престојувалиште, односно назив и седиште на правното лице или ракометната организација, дисциплинскиот престап кој е предмет на постапката, ден на донесување на решението и основ врз кој решението е донесено.

Изреката на одлуката содржи: лични податоци на пријавеното лице, правното лице односно ракометната организација со нивен назив и седиште, опис и правна квалификација за дисциплинскиот престап и одлука со која пријавениот се огласува одговорен за дисциплинскиот престап или за прекинување на постапката.

Во образложението на одлуката за дисциплинскиот престап накратко ќе се изнесе содржината на пријавата за започнување на дисциплинска постапка, утврдената фактичката состојба по изведените докази и прописот врз кој се заснова одлуката.

Во поуката за право на жалба, се дава поука за тоа, пред кој орган се изјавува жалбата, на кога се предава, во кој рок, колкава е таксата на жалбата, како и последиците кои настапуваат поради неплаќање на таксата и жалбата може да се поднесе писмено, а да се предаде непосредно или упати преку пошта.

ЖАЛБА

Член 89

Против одлуката донесена во прв степен може да се изјави жалба пред второстепениот орган, а преку органот кој го донел првостепеното решение, во рок од 8 дена од денот на доставување на одлуката.

Кон жалбата мора да биде доставен и доказ за платена такса од 10.000,00 денари, за истата да биде разгледана.

Член 90

Жалба може да изјават пријавениот и подносителот на пријавата.

Благовремено изјавената жалба го одлага извршување на одлуката, освен ако со овој правилник не е за посебни случаи поинаку предвидено.

Пријавениот и подносителот на пријавата може да се откаже од правото на жалба, а од изјавување на жалбата може да се откаже до донесување на второстепено решение.

Член 91

Основи под кои може да се поднесе жалба

- поради битна повреда на одредбите на постапката,
- поради повреда на материјалните прописи на дисциплинската постапка,
- Поради погрешно утврдени или непотполно утврдена фактичка состојба,
- Поради одлука за дисциплинска санкција и трошоци на постапката.

Член 92

Битна повреда од одредбите на постапката постои:

-ако на пријавениот не му е овозможено да ја изнесе својата одбрана пред донесување на решението

-ако надлежниот орган ја отфрлил пријавата за започнување дисциплинска постапка или се утврдила дисциплинска постапка спротивна на одредбите на овој Правилник,

-ако одлуката е донесена од ненадлежен орган,

-ако во одлуката првостепениот орган во целост не одлучил по пријавата за поведување на дисциплинската постапка,

-ако првостепениот орган одлучил надвор од пријава за поведување дисциплинска постапка,

-ако одлуката се заснова на докази на кои со одредбите од овој Правилник не може да се заснова одлука за дисциплински престап освен ако со оглед на други докази очигледно е дека и без тие докази ќе се добие истата одлука за дисциплински престап,

-ако изреката на одлуката за дисциплински престап е неразумна, противречна сама на себе или ако одлуката воопшто нема смисла, а во него не се наведени причините за конкретни дејствија или ако постои значителна противречност помеѓу она што се наоѓа во наводите на одлуката.

Битна повреда на одредбите на постапката постои ако првостепениот орган во текот на постапката, или во момент на донесување на одлуката за дисциплински престап не применил или погрешно применил одредба од овој Правилник, а тоа влијаело или можело да влијае на исходот на правилно донесување на одлука за дисциплински престап.

Член 93

Повреда на материјалните прописи на дисциплинската постапка постои:

- 1) ако делото за кое се гони пријавениот не е дисциплински престап;
- 2) ако има околности што ја исклучуваат дисциплинската одговорност;
- 3) ако има околности што го исклучуваат дисциплинското гонење, а особено ако настапила застареност на дисциплинско гонење или работата е веќе правосилно одлучувана;
- 4) ако применето материјално право кое неможело да се примени
- 5) ако со одлуката за дисциплинската санкција е пречекорено овластувањето што го има дисциплинскиот орган според овој правилник.

Член 94

Поради погрешно и непотполно утврдена фактичка состојба одлуката може да се побива кога некој решавачки факт погрешно е утврден или не е утврден.

Погрешно утврдена фактичка состојба постои и кога на тоа укажуваат нови факти или нови докази за кои првостепениот орган не знаел при донесувањето на првостепената одлука.

Член 95

Одлука за дисциплински престап може да се побие поради одлука за дисциплинска санкција и кога со таа одлука не ги надминал овластувањата на овој Правилник, кога првостепениот орган неправилно ја одмерил санкцијата со оглед на околностите кои влијаат таа да биде помала или поголема.

Одлука за дисциплинска санкција може да се побива и поради тоа што првостепениот орган ги применил или не ги применил одредбите за ублажување на предвидената санкција

Член 96

Одлука за трошоците на постапката може да се побива кога првостепениот орган за ова прашање донел одлука спротивна на одредбите од овој Правилник.

1. Одлуки на второстепениот орган по жалба

Член 97

Комисијата за жалби може на седница на комисијата да ја отфрли жалбата како ненавремена или како недозволена, или да ја одбие жалбата како неоснована и да ја потврди одлуката на првостепениот орган, или да ја укине одлуката и предметот да го упати до првостепениот орган на повторно одлучување, или да ја преиначи првостепената одлука.

За сите жалби против иста одлука Комисијата за жалби одлучува со една одлука.

Член 98

Жалбата ќе се отфрли со одлука како ненавремена ако се утврди дека е поднесена по предвидениот рок.

Член 99

Жалбата ќе се отфрли со одлука како недозволена ако се утврди дека жалбата ја изјавило лице кое не е овластено за поднесување жалба или лице кое се одрекло од жалбата или ако се утврди откажување од жалбата или ако по откажувањето повторно е изјавена жалба или ако жалба според правилникот не е дозволена.

Член 100

Жалбата ќе се отфрли како неоснована и ќе се потврди првостепената одлука кога ќе се утврди дека не постојат причини поради кои првостепената одлука се побива.

Член 101

(1) Комисијата за жалби уважувајќи ја жалбата или по службена должност со одлука ќе ја укине првостепената одлука и ќе го врати предметот на повторно одлучување ако утврди дека постои суштествена повреда на одредбите на оваа постапка или ако смета дека поради погрешно или нецелосно утврдена фактичка состојба треба да се нареди нов расправа пред првостепениот орган.

Комисијата за жалби може и само делумно да ја укине првостепената одлука ако одделни делови од одлуката можат да се издвојат без штета за правилното одлучување.

Член 102

Комисијата за жалби уважувајќи ја жалбата или по службена должност ќе ја преиначи првостепената одлука ако утврди дека не постојат решителните факти во првостепената постапка кои правилно се утврдени и дека со оглед на утврдената фактичка состојба по правилна примена на материјалните одредби треба да се донесе поинаква одлука.

Член 103

Во образложението на одлуката, второстепениот орган треба да ги оцени жалбените наводи и да ги изнесе повредите на овој правилник или друг општ акт на РФМ што ги зел предвид при донесување на својата одлука.

Член 104

Комисијата за жалби ќе му ги врати сите списи на првостепениот орган со доволен број преписи на својата одлука заради предавање настранките и на другите заинтересирани лица. Првостепениот орган е должен да ги изведе сите процесни дејствија и да ги расправи сите спорни прашања на кои укажала Комисијата за жалби во својата одлука.

ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ КОМИСИИ

Член 105

Управниот одбор на РФМ може со своја посебна одлука да ги пропише обврските за плаќање такси на правните лекови, како и трошоци за работата на дисциплинските органи.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА РАКОМЕТНИТЕ КЛУБОВИ

Член 106

На клубот кој не се придржува на одредбите од пропозициите за натпреварување ќе му се изрече парична казна и тоа:

- За непочитување на одлуката за термините за натпреварување на одложените натпревари на клубот.
- Поради недостаток на преграда помеѓу теренот и публиката клубот
- Поради недостаток на разгласен уред или негова нефункционалност пред почетокот на натпреварот,
- Поради незагреана сала на +15 степени,
- Поради недоволна осветленост минимум 1000 лукси,
- Поради недостаток на пресоблекувални, тушови и санитарни чворови,
- Поради недостаток на простории за службени лица,
- Поради непостоење на заштитен параван и ограда,
- Поради недостаток на семафор или негова неисправност пред почетокот на натпреварот
- Поради несообразна спортска облека, недостаток на броеви на дресовите
- Поради настапување на натпревар без членски книшки,
- Поради неблагоприятно известување на противничкиот тим и службените лица,
- Поради незакажување на натпреварите во благовремен рок,
- Поради неизвршување на резервација на гостинските навивачи,
- Поради неизвестување од страна на гостинската екипа за организирано доаѓање на група,
- Поради необезбедување на теренот со физичко обезбедување од страна на МВР,
- Поради непостапување на барањата на комесарот за натпревари,
- Поради фрлање на ролни и останати предмети на теренот за игра,
- Поради користење на запаливи материји за време на натпревар,

- Поради фрлање на запаливи материи на терен,
- Поради неорганизирање на потребни подготовки на гостинската екипа пред натпреварот (најмалку еден час),
- Поради неорганизирање на безбедност гостинските играчи и Членови на клубот,
- Поради точење на алкохол во салата и околу неа,
- Поради пушење во салата,
- Поради необезбедување на доволен број на лиценцирани медицински лица,
- Поради необезбедување на потребен медицински материјал,
- Поради недостаток на пропишани образци, записници
- Поради недостаток на број на лица за бришење на подот на игралиштето,
- Поради неовозможување за снимање на натпреварот,
- Поради недозволен ТВ или радио пренос,
- Поради слаба организација на натпреварот, која довела до прекин на натпреварот,
- Поради неоправдано доцнење на натпревар,
- Поради напуштање на теренот за време на натпревар,
- Поради влегување на гледачите на терен за време на натпревар,
- Поради навлегување на гледачите на терен по завршетокот на натпреварот,
- Поради губење, оштетување или уништување на записникот на натпреварот,
- Поради непоздравување со противничката екипа,
- Поради недозволена употреба на свирчиња во публика,
- Поради необезбедување на копии од записникот на гостинската екипа, или за делегатот на натпреварот,
- Поради неовозможување на просторија за службените лица пред и после натпреварот ,
- Поради непостоење на конкретен веб страна на клубот,
- Поради немање електронско сандаче,
- Поради неосновано напуштање на натпреварот,
- Поради нејавување на повик на судијата на Членовите на клубот,
- Поради неспортско однесување на Членовите на клубот (играчи, службени лица, членови на управа),
- Поради навредување на Членови на клубот, Членови на противничкиот клуб или делегат и комесар на натпревар или судија на натпреварот и Управата на РФМ,
- Поради напад од Членови на клубот или делови и поединци од навивачка група или навивачи Членови на противничкиот клуб или делегат и комесалр на натпреварот, или судија на натпреварот,
- Поради неблагоприятна уплата на надокнада на друг клуб или на федерацијата,
- Поради однапред договарање на исходот на натпреварот,
- Поради непочитување на одредби за организација на спортски настан (необезбедено медицинско возило, противпожарно возило и итн)
- И сите други обврски на клубот согласно Законот за спорт, Правилник за репрезентации и други акти донесени од страна на РФМ

Дисциплински престап на физички лица

Член 107

Играч или службени лица, или друг член на екипата кој ќе ги наговори другите играчи од какви било причини да го напуштат теренот за време на натпревар, или да пречат во нормалното одвивање на натпреварот, се забранува настап до 10 натпревари или со парична казна. Обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој член е казнив.

Член 108

Играчот, кој на натпреварот со груба игра ќе го доведе во опасност здравјето на друг играч или службени лица, ќе се казни со забрана од настапување до 4 натпревари, или со парична казна. Ако во случајот од став 1 кај другиот натпреварувач настапи тешка телесна повреда, ќе се казни со забрана за настап до 10 натпревари, или со парична казна.

Играчот кој е под 21 година и кој се натпреварува во младински категории, кој на натпревар со груба игра ќе го доведе во опасност здравјето на друг играч или службени лица, ќе му се изрече мандатна санкција.

Ако во случај од став 3 кај другиот натпреварувач настапи тешка телесна повреда, ќе се изрече мандатна санкција.

Член 109

Ако натпреварувач или службени лица предизвика прекин на натпреварот или спречува одржување на натпреварот ќе се казни со забрана за настан од 5 натпревари или со парична казна.

Ако во случајот од став 1, натпреварот биде трајно прекинат, ќе се казни со забрана за настап мандатно од 3 месеци до 2 години и натпреварот се регистрира со службен резултат (10:0) , се одзема – 1 бод и парична казна до 150.000,00 денари.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој член, ќе биде изречена казна.

Член 110

Играч, или друг член на екипата, кој пред, за време и по натпреварот физички ќе нападне играч од спротивната екипа, ќе се казни со забрана за настап од 6 месеци до 2 години.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 и став 2 на овој член, ќе биде изречена казна.

Член 111

Играч или друг член на екипата кој пред, за време и по натпреварот физички ќе нападне симпатизер, навивач или подржувач на спротивната екипа, се казни со забрана од настапување мандатно од 6 месеци до 2 години.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој Член, ќе биде изречена казна.

Член 112

Тренер, кој непосредно пред натпревар, за време на натпревар или непосредно по натпреварот, на теренот или надвор од теренот, ќе се однесува грубо неспортски кон играч, друг тренер, делегат, судија, друго службено лице, или навивач, ќе се казни со забрана за вршење функција до 10 натпревари, или со парична казна.

Член 113

Натпреварувачот или службено лице кој физички ќе го нападне судијата или друго службено лице непосредно, за време или непосредно после натпреварот во и надвор од теренот, се казни со забрана од настапување од 6 месеци до 2 години .

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој член, ќе биде изречена казна.

Член 114

Играч, или друг член на екипата кој пред, за време или по натпреварот ќе го навреди судијата на натпреварот, делегат, комесар на натпреварот, службени лица или Управата на РФМ, ќе се казни со забрана за настап до 10 натпревари или со парична казна.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој член, ќе биде изречена казна.

Играч кој е под 21 година и кој се натпреварува во младинска категорија кој пред, за време или по натпреварот ќе го навреди судијата на натпреварот, делегат, комесар на натпреварот, службени лица или Управата на РФМ, ќе се казни со мандатна санкција.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 3 на овој член, ќе биде изречена мандатна санкција.

Член 115

Играч натпреварувач кој ќе настапи под лажно име или во моментот на регистрација дава лажни податоци или на кој било начин ќе го доведе клубот во заблуда, ракометна организација или друг надлежен орган на РФМ, ќе се казни со забрана за настап од 6 месеци.

Ако дисциплинскиот престап од став 1 на овој член го стори тренер или член на екипата, ќе се казни со забрана за настапување од времетраење до 1 година.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 и став 2 на овој член, ќе биде изречена казна.

Член 116

Играч, тренер, член на тим, судија, делегат, комесар и друго лице кое нема да се отповика на покана од дисциплински орган, ќе се казни со парична казна од 30.000,00 денари.

Член 117

Ако играч, тренер, судија, делегат, комесар и друго лице кој во странство го навредува угледот на државата со неспортско однесување, ќе се казни со забрана за настап до 1 година и со парична казна.

Член 118

Судија или делегат кој неоправдано нема да дојде на натпревар, кој треба да го суди а благовремено не го известил надлежниот орган за наоѓање замена, ќе се казни со забрана за вршење функција до 1 година, или со парична казна од 30.000,00 денари.

Со истата казна ќе биде казнет и судија кој без оправдана причина ќе одбие да суди натпревар.

Член 119

Судија кој суди натпревар и ако знае дека истиот е забранет од страна на надлежен орган, ќе се казни со забрана за вршење функција до 1 година, или со парична казна од 30.000,00 денари.

Член 120

Судија, кој го суди натпреварот во непрописна спортска опрема, ќе се казни со забрана вршење функција од 3 натпревари или со парична казна.

Член 121

Судија кој спротивно на општите акти на РФМ ќе го прекине натпреварот, ќе се казни со забрана за вршење функција од 6 месеци до 2 години.

Член 122

Записничар или мерач на време, кој несовесно ја извршува својата должност преку непочитување на правилата на ракометната игра и некоректен и неспортско однесување кон останатите учесници во натпреварувањето, ќе се казни со забрана за вршење функција до 10 натпревари, или со парична казна.

Член 123

Судија или делегат, кој физички ќе нападне натпреварувач, тренер, член на екипата, медицинско лице, друг судија, службено лице или навивач, на теренот или надвор од истиот, ќе се казни со забрана за вршење функција од 6 месеци до 2 години.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој Член, ќе биде изречена казна.

Член 124

Делегат - контролор кој во одреден рок не поднесе извештај за судење на одреден натпревар или тој извештај не е поднесен во одредена пропишана форма, или не ја уплати одредената такса за судење, ќе се казни со забрана за вршење функција до 10 натпревари или парична казна.

Член 125

Тренер, кој непосредно пред натпревар, за време на натпревар или непосредно по натпреварот, на теренот или надвор од теренот, физички ќе нападне судија, друго службено лице или навивач, ќе се казни со забрана за настап од најмалку 6 месеци до 2 години.

За обидот на дисциплинскиот престап од став 1 на овој Член, ќе биде изречена казна.

Член 126

Тренерот кој ќе настапи како тренер на натпревар иако е правосилно казнет со забрана за настап, ќе се казни со забрана за вршење функција до 10 натпревари, или со парична казна.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 127

Со денот на отпочнувањето со примена на овој правилник, престанува да важи претходниот Правилник.

1. Влегување во сила и примена на овој правилник

Член 128

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото донесување, а ќе отпочне да се применува со почетокот на натпреварувачката сезона 2013/2014.

17.08.2013 година

Ракометна Федерација на Македонија
Претседател,
Живко Мукаетов